



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Службен гласник на општина Радовиш Излегува по потреба	Среда, 13 Март 2013 година Број 6/2013 год.	Жиро сметка бр: 758014072063018 Даночен бр.: 6023073000000
--	---	--

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1574

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1574 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1574 се избира АЦО ТРАЈАНОВ од РАДОВИШ вработен во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ, адреса ул. АНА ПОЦКОВА бр.0121

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1574 се избира ТОМЕ ДАНЕВСКИ од РАДОВИШ вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ВОДИ, адреса ул. АНА ПОЦКОВА бр.0025 своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1574 се избираат :

1) КАТЕ ТРЕНЧЕВА од РАДОВИШ вработен во СОУ ”КОСТА СУСИНОВ” Радовиш, адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.0027; своерачен потпис на избраниот член

2) СВЕТЛАНА ЧАПОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.0058; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1574 се именуваат :

3) СЛАВИЦА АНДОЛИЕВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) СОЊА БОЖИНОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1574 се избираат :

1) РАЈНА ТАУШАНОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ ”КОСТА РАЦИН” ПОДАРЕШ, адреса на живеење ул. АНА ПОЦКОВА бр.0073; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ДРАГИ НИКОЛОВ од РАДОВИШ вработен во ООУ ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. БЕЛ КАМЕН бр.0043; своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1574 се именуваат :

3) ЃОРГИ БАНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-43/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1575

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1575.

За претседател на избирачкиот одбор број 1575 се избира ЛИДИЈА ЕФТИМОВА од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ ”АЦО КАРАМАНОВ”, адреса ул. ЃОРГИ СУГАРЕВ бр.0004 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1575 се избира НЕШЕ МЕХМЕТИ од РАДОВИШ вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса ул. СВЕТИ СПАСО РАДОВИШКО бр.0107 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1575 се избираат :

1) СЛОБОДАНКА КНЕВА од РАДОВИШ вработен во ЗДРАВЕН ДОМ Радовиш, адреса на живеење ул. ЈАВОР бр.0003; своерачен потпис на избраниот член

2) КОСТА МИТЕВ од РАДОВИШ вработен во ОПШТИНА РАДОВИШ, адреса на живеење ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ бр.0000; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1575 се именуваат :

3) СТОЈЧО МАНОЛЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) ТОШО АЛЕКСОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1575 се избираат :

1) ВЕСНА ВЕЛКОВА од РАДОВИШ вработен во ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ШТИП, адреса на живеење ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ бр.0131; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ДИМЧЕ НИКОЛОВСКИ од РАДОВИШ вработен во ООУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. ГОРГИ СУГАРЕВ бр.0012; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1575 се именуваат :

3) СТОЈАН АНГЕЛОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) НИКОЛИНА ЦИПУШЕВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-44/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,

Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1576

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1576.

За претседател на избирачкиот одбор број 1576 се избира ИВАНКА СОКОЛОВА од Радовиш вработена во Општинска Народна Библиотека „Браќа Миладинови, Радовиш, адреса ул. „Свети Спасо Радовишки“, бр.0080 вл.ст. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1576 се избира ЉУПЧЕ АТАНАСОВ од Радовиш вработен во Средно Општинско Училиште „КОСТА СУСИНОВ“, Радовиш, адреса „Јане Сандански“, бр.0019 вл.ст. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1576 се избираат :

1) ГОРДАНКА ВАЛАКОВА од Радовиш, вработена во ООУ „Крсте Петков Мисирков“, Радовиш, адреса на живеење ул. „Коста Сусинов“, бр.0013 вл.ст.; своерачен потпис на избраниот член

2) МИРСА РИСТОВА од Радовиш вработена во ООУ „Никола Карев“, Радовиш, адреса на живеење ул. „Партизанска“, бр. 0035 вл.ст.; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1576 се именуваат :

3) ЈОРДАН ТЕОХАРЕВ од Радовиш предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

4) ДАНИЕЛА КАЦАРЕВА од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1576 се избираат :

1) ТРАЈЧЕ ГАБРЕШАНЕЦ од Радовиш вработен во Агенција за катастар на недвижности Скопје, адреса на живеење ул. „Свети Спасо Радовишки“, бр.0037 вл.ст. своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ВИОЛЕТА ТАУШАНОВА од Радовиш вработена во Министерството за финансии Скопје п.о. Радовиш, адреса на живеење ул. „15-ти Корпус“, бр.0023 вл.ст.; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1576 се именуваат :

3) КОЦЕ БОЈАЦИЕВ од Радовиш, предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ФИЛИП ТАУШАНОВ од Радовиш, предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската

изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-45/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1577

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1577.

За претседател на избирачкиот одбор број 1577 се избира ДРАГИ СТЕФАНОВСКИ од Радовиш вработен во Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, адреса ул. „Партизанска,, бр.0006 вл.ст. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1577 се избира ДИМИТАР ИВАНОВСКИ од Радовиш вработен во Здравен дом Радовиш, адреса „Ленинова,, бр.0037 вл.ст.. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1577 се избираат :

1) ЛЕНЧЕ АНДОНОВА од Радовиш, вработена во ООУ „Орце Николов,, с.Ињево Радовиш, адреса на живеење ул.„Наум Наумовски Борче,, бр.0014 вл.ст.; своерачен потпис на избраниот член

2) КОЛО НИКОЛОВ од Радовиш вработен во Фонд за здравствено осигурување на Македонија п.о. Радовиш, адреса на живеење ул.„Ленинова,, бр. 0061 вл.ст.; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1577 се именуваат :

3) МИЛЕ ШТЕРЈЕВ од Радовиш предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

4) ЖИВКО АНДОНОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1577 се избираат :

1) ГОРЃЕ ЛАХТОВ од Радовиш вработен во Средно општинско училиште „Коста Сусинов,, Радовиш, адреса на живеење ул.„Партизанска,, бр.0044 вл.ст. своерачен потпис на избраниот заменик член

2) СОЃА АВРАМОВА од Радовиш вработена во ЈУ Меѓуопштински вентар за социјална работа п.о. Радовиш, адреса на живеење ул.„Ленинова,, бр.0024 вл.ст.; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1577 се именуваат :

3) МИЛЕ ПАРТАЛОВ од Радовиш, предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) СНЕЖАНА РИСТОВА од Радовиш, предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-46/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1578

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1578.

За претседател на избирачкиот одбор број 1578 се избира ДИМЕ ДАМЈАНСКИ од Радовиш вработен во ООУ „Гоце

Делчев, Конче, адреса ул., Самуилова, бр.0032 вл.02 ст.011
своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1578 се избира КАТЕРИНА ЈОРДАНОВА

од Радовиш вработена во ЈОУДГ „Ацо Караманов, Радовиш,
адреса „Благој Туфанов, бр.0035 вл.ст..

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

За членови на избирачкиот одбор број 1578 се избираат :

1) АРИФ АРНАУТОВ од Радовиш, вработен во
Водостопанство „Радовишко Поле, Радовиш, адреса на
живеење ул., Самуилова, бр.0009 вл.01 ст.002; своерачен
потпис на избраниот член

2) ИЛЕ РИСТОВ од Радовиш вработен во Агенција за
катастар на недвижности Скопје, адреса на живеење
ул., Самуилова, бр. 0045 вл.05 ст.; своерачен потпис на
избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1578 се именуваат :

3) ПЕТРЕ ГОРГИЕВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член

4) ДАРИНКА СТОЈКОВА од Радовиш предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1578 се
избираат :

1) ЈОВИЦА ИЛИЌ од Радовиш вработен во СОУ
„Коста Сушинов, Радовиш, адреса на живеење
ул., Самуилова, бр.0047 вл. 20 ст. своерачен потпис на
избраниот заменик член

2) БИЛЈАНА СПАСОВА од Радовиш вработена во
ООУ „Коста Сушинов, Радовиш, адреса на живеење
ул., Благој Туфанов, бр.0006 вл.ст.; своерачен потпис на
избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1578 се
именуваат :

3) АТАНАС ГОРГИЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член

4) ЛИДИЈА ЛОЗНАЛИЕВА од Радовиш, предложен
од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото
донесување, а ќе се објави во службеното гласило на
општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна
комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно
член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-47/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од
Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1579

Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1579.

За претседател на избирачкиот одбор број 1579 се избира
АКСЕЛ ЦИПАЛОВ од Радовиш вработен во Генерален
Секретаријат на Влада на РМ, адреса бул., Александар
Македонски, бр.0011 вл.02 ст.012

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1579 се
избира ГОРАН АТАНАСОВ од Радовиш вработен во ЈП
МРТВ, адреса „Ванчо Прке, бр.0008 вл.ст.. своерачен
потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1579 се избираат :

1) ВЕЛИН МИЛЕВ од Радовиш, вработен во ЈПСШ
Македонски шуми, адреса на живеење ул., Александар
Македонски, бр.0017 вл.05 ст.; своерачен потпис на
избраниот член

2) АТАНАС МАНЕВ од Радовиш вработен во ЈПСШ
Македонски шуми, адреса на живеење ул., Александар
Македонски, бр.0007 вл. 02 ст. 011; своерачен потпис на
избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1579 се именуваат :

3) МИРКО ЦЕНЕВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член

4) БИЛЈАНА НЕГРЕНОВЕЦ од Радовиш предложен
од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1579 се
избираат :

1) ВАЦА СТОЈАНОВА Радовиш вработена во ОУ
„Гоце Делчев, Конче, адреса на живеење ул., Александар
Македонски, бр.0021 вл. 03 ст.010; своерачен потпис на
избраниот заменик член

2) ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВА од Радовиш вработена во
ООУ „Кирил и Методиј, с.Ораовица Радовиш,
ул., Александар Македонски, бр.0007 вл.02 ст.009;.;
своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1579 се
именуваат :

3) НИКОЛА КАЦАРЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на

Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) **НАЦЕ ДИМИТРИЈЕВ** од Радовиш, предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-48/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1580**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1580.

За претседател на избирачкиот одбор број 1580 се избира **ДАНИЕЛА ЧАЧАРОВА** од Радовиш вработена во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш, адреса бул.,Александар Македонски,, бр.0016 вл.03 ст.009. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1580 се избира **ГОЦЕ ЛАЗАРОВ** од Радовиш вработен во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш, адреса „Герас Цунев,, бр.0029 вл.ст.. своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1580 се избираат :

1) **ЗОРАНЧО БОЖИНОВ** од Радовиш, вработен во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш, адреса на живеење ул.,Илија Алексов,, бр.0060 вл.05 ст.; своерачен потпис на избраниот член

2) **ПАВЛИНКА АНДРЕЕВА** од Радовиш вработена во ООУ „Коста Рацин,, Подареш Радовиш, адреса на живеење ул.,Александар Македонски,, бр.0022 вл. 03 ст. 003; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1580 се именуваат :

3) **АЦО ТРАЈАНОВ** од Радовиш предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

4) **МАРИНА БОЖИНОВА** од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1580 се избираат :

1) **МИРА ЧУРУЛИНОВА** Радовиш вработена во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш, адреса на живеење ул.,Илија Алексов,, бр.0041 вл. 03 ст.010; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) **ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ** од Радовиш вработен во ООУ „Гоце Делчев,, Конче, адреса на ул.,Илија Алексов,, бр.0121 вл. ст.;; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1580 се именуваат :

3) **ЈОНЧЕ ФИЛИПОВ** од Радовиш, предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) **ДИМЧЕ ВАСИЛЕВ** од Радовиш, предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-49/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од

Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1581

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1581.

За претседател на избирачкиот одбор број 1581 се избира СНЕЖАНА ТРЕНЧЕВА од Радовиш вработена во ООУ „Гоце Делчев“, Конче, адреса бул.„Пиринска“, бр.0017 вл. ст.. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1581 се избира ВАНЧО КОЦЕВ од Радовиш вработен во ООУ „Орце Николов“, Ињево Радовиш, адреса „Вапцарова“, бр.15 вл.ст.. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1581 се избираат :

1) ПЕТРЕ ЈОВАНОВ од Радовиш, вработен во ДМУЦ „Сергеј Михајлов“, Штип, адреса на живеење ул.„методи Мицевски Брицо“, бр.0001 вл.05 ст.; своерачен потпис на избраниот член

2) ЈОВАН ЈОВАНОВ од Радовиш вработен во Водостопанство Радовишко Поле Радовиш, адреса на живеење ул.„Плачковица“, бр.0234 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1581 се именуваат :

3) МИТЕ МИТЕВ од Радовиш предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

4) РАТКА ПЕЦЕВА од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1581 се избираат :

1) САВЕТКА ДИМОВСКА Радовиш вработена во ООУ „Сандо Масев“, Струмица, адреса на живеење ул.„Плачковица“, бр.0191 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) МАРА СПАСОВА од Радовиш вработена во Здравен дом Радовиш, адреса на ул.„Плачковица“, бр.0210 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1581 се именуваат :

3) ВИОЛЕТА ПЕТРОВА од Радовиш, предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ДЕЈАН БИБОВСКИ од Радовиш, предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-50/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1582

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1582.

За претседател на избирачкиот одбор број 1582 се избира БЛАГИЦА БОЖИНОВА од Радовиш вработена во ЈОУДГ „Ацо Караманов“, Радовиш, адреса бул.„Вардарска“, бр.0031 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1582 се избира СПАСО НИКОЛОВ од Радовиш вработен во ЛМмакедонски шуми, адреса „Горче Петров“, бр.0097 вл.ст.. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1582 се избираат :

1) ЦВЕТАНКА КРШКОВА од Радовиш, вработена во ООУ „Никола Карев“, Радовиш, адреса на живеење ул.„Горче Петров“, бр.0040 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот член

2) ГАЛИНА СТОЈАНОВА од Радовиш вработена во ООУ „Гоце Делчев“, Конче, адреса на живеење ул.„Калаузлиска“, бр.0012 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1582 се именуваат :

3) ВАСИЛЕВ ВАСЕ од Радовиш предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

4) ТОНИ БОЖИНОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1582 се избираат :

1) ГОРЃЕ МИЛЕВ Радовиш вработен во ЈП Македонски шуми адреса на живеење ул., Чазманска,, бр.0002 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЗОРИЦА МАРТИНОВА од Радовиш вработена во ООУ „Крсте Петков Мисирков,, Радовиш, адреса на ул., Кирил и Методиј,, бр.0002 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1582 се именуваат :

3) ЈАСМИНА КОЦЕВА од Радовиш, предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ДИМЧЕ МАНЕВ од Радовиш, предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-51/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1583

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1583.

За претседател на избирачкиот одбор број 1583 се избира СИЛВАНА АНДОНОВА од Радовиш вработена во ООУ

„Крсте петков Мисирков,, Радовиш, адреса бул., Маркова,, бр.0009 вл. ст.. своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1583 се избира ФЕИМ ИСИНОВ од Радовиш вработен во ООУ „Крсте петков Мисирков,, Радовиш, адреса,, Шаин Маале,, бр.121 своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1583 се избираат :

1) ЛУЈЗА СПАСОВА од Радовиш, вработена во ООУ „Крсте петков Мисирков,, Радовиш адреса на живеење ул., Шаин Маале ,, бр.0073 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот член

2) ЗОРАН ВАСИЛЕВСКИ од Радовиш вработен во ЈОУДГ „Ацо Караманов,, Радовиш, адреса на живеење ул., Ленинова,, бр.0033 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1583 се именуваат :

3) ВАСЕ СПАСОВ од Радовиш предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

4) ЕФТИМ КАРАМАНОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1583 се избираат :

1) СЛАВЧО АТАНАСОВ Радовиш вработен во СОУ „Коста Сушинов Радовиш, адреса на живеење ул., Ванчо Прке,, бр.0008 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) МАРИКА ДИМИТРИЈЕВА од Радовиш вработена во ООУ „Крсте петков Мисирков,, Радовиш, адреса на ул., Александар Македонски,, бр.0003 вл. 01 ст.003; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1583 се именуваат :

3) ДИМЧО ВАСИЛЕВ од Радовиш, предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) СЛАВЧЕ ПАНЕВ од Радовиш, предложен од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство адреса на живеење своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-52/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1584

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1584 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1584 се избира АНЕТА ЈАНКОВИЌ од РАДОВИШ вработен во ОУ “КОСТА РАЦИН”-ПОДАРЕШ, адреса ул. КАЛАУЗЛИСКА бр.55 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1584 се избира МАРГА ЈАНЕВА од РАДОВИШ вработен во ОУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-ОРАОВИЦА , адреса ул. ПЛАЧКОВИЦА б.б. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1584 се избираат :

1) ГОРЃЕ КОЦЕВ од РАДОВИШ вработен во Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ Радовиш, , адреса на живеење ул. КАЛАУЗЛИСКА бр.33; своерачен потпис на избраниот член

2) ВИТАН РИСТОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. ПЛАЧКОВИЦА б.б.; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1584 се именуваат :

3) ВЕЛИЧЕ ЗАЈКОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) МАГДАЛЕНА ХАЦИ ВАСИЛЕВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1584 се избираат :

1) ДРАГИ ИЛИЕВСКИ од РАДОВИШ вработен во СОУ “КОСТА СУСИНОВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.87; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) СУЗАНА СТОЈАНОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ “НИКОЛА КАРЕВ” РАДОВИШ, адреса на живеење ул.СТИВ НАУМОВ бр.21; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1584 се именуваат :

3) ИВАНА ВУЧКОВСКА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ДАНЧЕ БОЗАЦИЕВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината. Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-53/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1585

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1585 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1585 се избира ЖИВКО ИЛИЕВ од РАДОВИШ вработен во Агенција за катастар на недвижности Скопје, адреса ул. МИРЧЕ АЦЕВ бр.23 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1585 се избира ИВАНА СУЛЕВА од РАДОВИШ вработен во ОУ “НИКОЛА КАРЕВ”РАДОВИШ, адреса ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ бр.28 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1585 се избираат :

1) СЛАВЕ ТРАЈАНОВ од РАДОВИШ вработен во СОУ”КОСТА СУСИНОВ” Радовиш, , адреса на живеење ул. ОБРАД ЦИЦМИЛ бр.16; своерачен потпис на избраниот член

2) ЛИЛЈАНА АРСОВА од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ”АЦО КАРАМАНОВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.30; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1585 се именуваат :

3) УБАВКА СТЕВКОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

) СНЕЖАНА ПЕТКОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;

своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1585 се избираат :

1) СЕНКА БОРАНИЕВА-ЃОЗЕВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. СТОИМЕН ТРАЈКОВ бр.10; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) МАРИКА ПАНЧЕВА од РАДОВИШ вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, адреса на живеење ул.СТИВ НАУМОВ бр.10; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1585 се именуваат :

3) МИЛЕ ИЛИЕВСКИ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) АЦЕ ЕФТИМОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;

своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-54/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1586

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1586 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1586 се избира ТРАЈАН ЃОРЃИЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.43 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1586 се избира ДУШАНКА МАНЧЕВСКА од РАДОВИШ вработен во ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА, адреса ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.7

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1586 се избираат :

1) ЕЛИЗАБЕТА ЈЕФРЕМОВА НИКОЛОВА од РАДОВИШ вработен во СОУ”КОСТА СУСИНОВ” Радовиш, , адреса на живеење ул. ОБРАД ЦИЦМИЛ бр.16; своерачен потпис на избраниот член

2) ТРАЈЧО ПОСТОЛОВ од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ”АЦО КАРАМАНОВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. ОБРАД ЦИЦМИЛ бр.14; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1586 се именуваат :

3) ДИМИТАР ЈОРДАНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) ВАСЕ ПОЦЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;

своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1586 се избираат :

1) СТОЈАН ЛАЗАРОВ од РАДОВИШ вработен во ЈАВНО ПРЕТПИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛИТЕ, адреса на живеење ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.5; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЛИМОНКА ПЕТРОВА од РАДОВИШ вработен во СОУ”КОСТА СУСИНОВ”, адреса на живеење ул.ПЛАЧКОВИЦА бр.11; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1586 се именуваат :

3) ЃОШЕ ПЕТРОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ТАЃА ПОЦКОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-55/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1587

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1587.

За претседател на избирачкиот одбор број 1587 се избира МИЛЕ ТРАЈКОВ од РАДОВИШ вработен во ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса ул. Лисец бр.20 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1587 се избира ДЕСТАН ДЕСТАНОВ од РАДОВИШ вработен во СОУ „Коста Сусинов“, адреса ул. Лисец бр.35 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1587 се избираат :

1) ЛИЛЕ ТОДОРОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ с.Ињеве-Радовиш, , адреса на живеење ул. Коца Баир бр.27; своерачен потпис на избраниот член

2) СТЕВАН МИТЕВ од РАДОВИШ вработен во ОУ „НИКОЛА КАРЕВ“-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. Коца Баир бр.59; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1587 се именуваат :

3) НАТАЛИЈА АНГЕЛОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) ВАНЧО МАНЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1587 се избираат :

1) ДИМЧЕ ЈОВАНОВ од РАДОВИШ вработен во ЈП Македонски шуми, адреса на живеење ул. Коца Баир бб; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЛИЛЈАНА МАЗНЕВА од РАДОВИШ вработен во ОУ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“, адреса на живеење ул.Славчо Стоименов бр.19; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1587 се именуваат :

3) БИЛЈАНА ЃОРГИЕВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) МАНЕ МАНЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината. Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-56/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1588

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1588.

За претседател на избирачкиот одбор број 1588 се избира СУЗАНА МАНАСИЕВА од РАДОВИШ вработен во СОУ „КОСТА СУСИНОВ,, Радовиш, адреса ул.8-ми Септември бр.230 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1588 се избира РИСТО ТОМОВ од РАДОВИШ вработен во Водостопанство Радовишко поле, адреса ул. 8-ми Септември бр.148 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1588 се избираат :

1) ГАБРИЕЛА ЈАКИМОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ „НИКОЛА КАРЕВ,, -Радовиш, адреса на живеење ул. Дане Трајков бр.40; своерачен потпис на избраниот член

2) ВЕСНА КОСТАДИНОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. Михаил Апостолски бр.1; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1588 се именуваат :

3) СЛАВЕ ЈОВАНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) МАНО ЛАЗАРОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1588 се избираат :

1) ТИМЕ ИЛИЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈП Македонски шуми, адреса на живеење ул. Михаил Апостолски бр.14; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЛАЗАР ДИМИТРОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ „НИКОЛА КАРЕВ„РАДОВИШ, адреса на живеење ул. Таско Андонов бр.43; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1588 се именуваат :

3) ДИМЧЕ АНГЕЛОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ЈОНЧЕ ЈОВАНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-57/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1589**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1589.

За претседател на избирачкиот одбор број 1589 се избира МИРОПА НАКОВСКА од РАДОВИШ вработен во ОУ „ОРЦЕ НИКОЛОВ„ с.Ињево-Радовиш, адреса ул.Населба без уличен систем своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1589 се избира ИГОР КОНЗУЛОВ од РАДОВИШ вработен во СОУ „Коста Сусинов“, адреса ул. Населба без уличен систем своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1589 се избираат :

1) ЉУПЧО МИЈАЛОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ с.Ињево-Радовиш, , адреса на живеење ул. Населба без уличен систем; своерачен потпис на избраниот член

2) СИЛВАНКА ЈАНКОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ „КОСТА РАЦИН“ ПОДАРЕШ-РАДОВИШ, адреса на живеење ул. Населба без уличен систем; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1589 се именуваат :

3) ВЕСНА МИЈАЛОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) ВАНЧО МИЈАЛОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1589 се избираат :

1) ЛАЗАР ЈОВАНОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ „НИКОЛА КАРЕВ, адреса на живеење ул. Населба без уличен систем; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) СЛАВЧО ПОП-АНЕВСКИ од РАДОВИШ вработен во Здравен дом Радовиш, адреса на живеење ул. Населба без уличен систем; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1589 се именуваат :

3) СЕРАФИМ МИЈАЛОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ЕМИЛИЈА СПАСОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-58/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1590

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1590

За претседател на избирачкиот одбор број 1590 се избира ДОНЧО АНГЕЛОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1590 се избира ДИМКА ИЛИЈЕВА од РАДОВИШ вработен во ЈУ „Меѓу општински центар за социјална работа- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1590 се избираат :

- 1) ДАМЕ АНГЕЛОВСКИ од РАДОВИШ вработен во ЈП Македонски шуми – Радовиш , националност М, адреса на живеење Населба без уличен систем бр 000 ; своерачен потпис на избраниот член
- 2) РИСТО АНГЕЛОВ од РАДОВИШ вработен во ЈП Македонски шуми – Радовиш, националност М, адреса на живеење Населба без уличен систем ; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1590 се именуваат :

- 3) ЦВЕТКО АНГЕЛКОВСКИ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член
- 4) МИЛЕ ВАСИЛЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1590 се избираат :

- 1) ЈАГОДКА ЈОВАНОВА од РАДОВИШ вработен во ЈП Македонски шуми – Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен потпис на избраниот заменик член
- 2) РОЗА ИЛИЈЕВА од РАДОВИШ вработен во ЈП Македонски шуми – Радовиш, адреса на живеење ул. Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1590 се именуваат :

- 3) СТОЈЧЕ ВАЉАКОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член
- 4) ИЛЧО ЃОРГОВСКИ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-59/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1591

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1591

За претседател на избирачкиот одбор број 1591 се избира ДАНЧЕ ТРИЧКОВСКИ

од РАДОВИШ вработен во ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИ" - с. Ораовица- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1591 се избира ЉУБА ПРАНГОВСКА од РАДОВИШ вработен во ОУ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ с.Ињево- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1591 се избираат :

- 1) ГЛИГОР СТЕФАНОВ од РАДОВИШ вработен во Водостопанство Радовишко поле – Радовиш , националност М, адреса на живеење Населба без уличен систем бр 000 ; своерачен потпис на избраниот член
- 2) СТОЈАНКА ПЕТРОВА од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ „Ацо Караманов“ – Радовиш, националност М, адреса на живеење Населба без уличен систем ; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1591 се именуваат :

- 3) ВАСО КИРИЛОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) ТРАЈЧЕ ЃОРГИЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1591 се избираат :

1) ЦИМО ЛАЗАРЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈП Македонски шуми – Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен потпис на избраниот заменик член

2) РИСТО МИТЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈП Македонски шуми – Радовиш, адреса на живеење ул. Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1591 се именуваат :

3) ПЕРО ЃОРГИЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) АТАНАС АТАНАСОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-60/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1592

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1592

За претседател на избирачкиот одбор број 1592 се избира ЈУЛИЈА СТЕФАНОВА од РАДОВИШ вработен во Здравен дом- Радовиш, националност М, адреса ул. Наум Наумовски Борче бр.32

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1592 се избира СТАНОЈ ПЕТРОВ од РАДОВИШ вработен во Општинска Народна Библиотека- Радовиш, националност М, адреса ул. Свети Спасо Радовишки бр.46 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1592 се избираат :

1) ЈУЛИЈА КОЛЕВА од РАДОВИШ вработен во Општина Радовиш – Радовиш , националност М, адреса на живеење Ленинова бр.42 ; своерачен потпис на избраниот член

2) АНЧЕ МИХАИЛОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ „НИКОЛА КАРЕВ,“ – Радовиш, националност М, адреса на живеење ул.1 Мај бб ; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1592 се именуваат :

3) МИТЕ СПАСОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) ПЕРО ВЕЛКОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1592 се избираат :

1) СЛАВО АНГЕЛОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ „ОРЦЕ НИКОЛОВ,“ с.Ињево – Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЈОНЧЕ КОЦЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈП за заштита на магистралите – Радовиш, адреса на живеење ул. Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1592 се именуваат :

3) НАЦЕ АНГЕЛОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) БЛАЖО КИТАНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-61/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1593

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1593

За претседател на избирачкиот одбор број 1593 се избира Јован Митев од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1593 се избира Марија Тодорова – Митева од РАДОВИШ ,вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1593 се избираат :

1) Ванчо Манев од РАДОВИШ вработен во Водостопанство Радовишко поле – Радовиш , националност М, адреса на живеење населба без уличен систем бр 000 ; своерачен потпис на избраниот член

2) Звонко Атанасов од РАДОВИШ вработен во Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство, националност М, адреса на живеење населба без уличен систем бр 000; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1593 се именуваат :

3) Драги Атанасов од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) Наце Манев од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1593 се избираат :

1) Илија Трајков од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен потпис на избраниот заменик член

2) Новка Велева од РАДОВИШ вработен во ООУ "КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ" РАДОВИШ адреса на живеење ул. Плачковица бр 000 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1593 се именуваат :

3) Донче Коцев од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) Сашко Јованов од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-62/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1594

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1594

За претседател на избирачкиот одбор број 1594 се избира Мите Василев од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1594 се избира Сашка Арсова од РАДОВИШ, вработен во Општина Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1594 се избираат :

1) Цена Димитрова од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ "АЦО КАРАМАНОВ" – РАДОВИШ, националност М, адреса на живеење населба без уличен систем бр 000 ; своерачен потпис на избраниот член

2) Гоце Илиев од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш , националност М,

адреса на живеење населба без уличен систем бр 000; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1594 се именуваат :

3) Борка Јованова од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) Игор Ѓоргиев од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1594 се избираат :

1) Димче Коцев од РАДОВИШ вработен во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и локалните патишта, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000.

Своерачен потпис на избраниот заменик член

2) Тоше Тодоров од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш адреса на живеење ул Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1594 се именуваат :

3) Ивица Манчев од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) Слободан Јованов од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-63/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1595

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1595

За претседател на избирачкиот одбор број 1595 се избира Спасо Ангелов од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000.

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1595 се избира Каролина Ристова од РАДОВИШ, вработен во СОУ КОСТА СУСИНОВ - РАДОВИШ, националност М, адреса ул. Плачковица бр 209

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1595 се избираат :

1) Магде Ивановска од Радовиш вработен во ЈОУДГ "АЦО КАРАМАНОВ" – РАДОВИШ, националност М, адреса на живеење ул. Плачковица бр 168 ; своерачен потпис на избраниот член

2) Дафинка Петрова од Радовиш вработен во СОУ КОСТА СУСИНОВ - РАДОВИШ, националност М, адреса на живеење ул Плачковица бр 228; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1595 се именуваат :

3) Аце Јованов од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) Марјан Јанев од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1595 се избираат :

1) Борче Апостолов од РАДОВИШ вработен во во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш , националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен потпис на избраниот заменик член

2) Милка Здравева од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш адреса на живеење ул Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1595 се именуваат :

3) Ване Јованов од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) Орце Витанов од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-64/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1596

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1596

За претседател на избирачкиот одбор број 1596 се избира Тања Тодорова од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1596 се избира Ацо Митев од РАДОВИШ, вработен во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Радовиш, националност М, адреса Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1596 се избираат :

1) Лилјана Атанасова од Радовиш вработен во ОУ "КОСТА РАЦИН" – ПОДАРЕШ, националност М, адреса на живеење ул. Видое Смилески Бато бб ; своерачен потпис на избраниот член

2) Валентина Димитрова од Радовиш вработен во УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО , националност М, адреса на живеење ул Мето Хацивасилев бр 61; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1596 се именуваат :

3) Илија Томовски од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) Горги Митев од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1596 се избираат :

1) Сашко Митев од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш , националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен потпис на избраниот заменик член

2) Стојанчо Трајков од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - с. Ињево- Радовиш адреса на живеење

ул Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1596 се именуваат :

3) Блаже Пецанов од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) Лидија Николова од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-65/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1597

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1597

За претседател на избирачкиот одбор број 1597 се избира Ванчо Коцев од РАДОВИШ вработен во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и локални патишта, националност М, адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1596 се избира Атанаска Коцева од РАДОВИШ, вработен во ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - КОНЧЕ, националност М, адреса Ул. Вапцарова бр 15 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1597 се избираат :

1) Невенка Спинова од Радовиш вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ -РАДОВИШ, националност М, адреса на живеење ул Питу Гули бр 1 своерачен потпис на избраниот член

2) Киро Стојанов од РАДОВИШ вработен во ВОДОСТОПАНСТВО РАДОВИШКО ПОЛЕ – Радовиш националност М, адреса на живеење, Населба без уличен систем бр 000 ; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1597 се именуваат :

3) Кристина Митева од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) Александар Петров од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1597 се избираат :

1) Димитар Ѓоргиев од Радовиш вработен во во ОУ "КОСТА РАЦИН "- с. Подареш- Радовиш , националност М, адреса ул. Вардарска бр 32. Своерачен потпис на избраниот заменик член

2) Румена Манева од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ " АЦО КАРАМАНОВ"- Радовиш адреса на живеење ул Вардарска бр. 65 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1597 се именуваат :

3) Игорче Трајанов од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) Геро Донеv од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на негоvот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината. Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-66/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од

Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1598

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1598.

За претседател на избирачкиот одбор број 1598 се избира БОСИЛКА ЗДРАВКОВА Од Радовиш вработен во ОУ НИКОЛА КАРЕВ РАДОВИШ , адреса ПИТУ ГУЛИ . своерачен потпис на избраниот заменик претседат

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1598 се избира ФИРУС ОМЕРОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ НИКОЛА КАРЕВ РАДОВИШ, адреса НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ, своерачен потпис на избраниот заменик претседат

За членови на избирачкиот одбор број 1598 се избираат :

1) ЗОРАНЧЕ КАЗАНЦИЕВ вработен во ЗДРАВЕН ДОМ РАДОВИШ, адреса на живеење ПЛАЧКОВИЦА број 0184; своерачен потпис на избраниот член

2) ЉУПЧО КАЛАЏИЕВ вработен во ОУ НИКОЛА КАРЕВ РАДОВИШ, адреса на живеење ПЛАЧКОВИЦА број 0159 своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1598 се именуваат :

3) ИЛМИ СМАНОВ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) МИЛЧО НИКОЛОВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1598 се избираат :

1) ВЕРИЦА ЃОРГИЕВА ОД РАДОВИШ вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ КОСТА СУСИНОВ-РАДОВИШ, адреса на живеење ПЛАЧКОВИЦА БР.0202; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЖАКЛИНА АНГЕЛОВА ОД РАДОВИШ вработен во КОСТА РАЦИН ПОДАРЕШ-РАДОВИШ, адреса на живеење ВИДЕО СМИЛЕВСКИ-БАТО БР.0137 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1598 се именуваат :

3) РУСТЕМ КАДИРОВ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) СЕЛИМ ИБРАИМОВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на негоvот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-67/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1599

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1599.

За претседател на избирачкиот одбор број 1599 се избира РИДВАН ЈАШАРОВ Од Радовиш вработен во ОУ ТОШО АРСОВ ШТИП, адреса НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ. За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1599 се избира СОВЧЕ АНГЕЛОВА од РАДОВИШ вработен во ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ, адреса ВИДЕО СМИЛЕВСКИ БАТО БР.0000, своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1599 се избираат :

1) ГОРДАНА ЗДРАВКОВСКА вработен во ОУ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ, адреса на живеење МИТО ХАЦИ-ВАСИЛЕВ број 0057; своерачен потпис на избраниот член

2) ОРЦЕ ТРАЈКОВ вработен во ОУ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ, адреса на живеење ВИДЕО СМИЛЕВСКИ БАТО своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1599 се именуваат :

3) ШЕНОЛ ЛИМАН предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член

4) ВАСИЛ ТУШЕВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1599 се избираат :

1) СЕЗГИН УСЕИНОВ ОД РАДОВИШ вработен во ОУ НИКОЛА КАРЕВ РАДОВИШ, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик член

2) СЕРЏАН УСЕИНОВ ОД РАДОВИШ вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1599 се именуваат :

3) ЕМРАХ ЈАШАРОВ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ОЛИВЕР ТРПКОВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-68/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1600

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1600.

За претседател на избирачкиот одбор број 1600 се избира АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВ Од Радовиш вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ.

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1600 се избира СУЗАНА ЃОРГИЕВА од РАДОВИШ вработен во ОПШТИНА РАДОВИШ, адреса 22-РИ ОКТОМВРИ БР.0030 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1600 се избираат :

1) АБДРАИЛ АЛИЕВ вработен во ОУ НИКОЛА КАРЕВ РАДОВИШ, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот член

2) ФИГЕН КАРАЕЛМАЗОВА-САЛИОВА вработен во ОУ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1600 се именуваат :

- 3) ИСМАИЛ АРИФОВ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член
- 4) НИКОЛА ИЛИЕВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1600 се избираат :

- 1) ТРАЈЧО КРСТОВ ОД РАДОВИШ вработен во ОУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ- С.ОРАОВИЦА-РАДОВИШ, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик член
- 2) ДОБРЕ ЈОСЕВ ОД РАДОВИШ вработен во Јавно претпријатие за стопанисување на шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1600 се именуваат :

- 3) ЗОРАН ВАСИЛЕВ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член
- 4) КАМЧО ЈОРДАНОВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината. Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-69/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1601

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1601.

За претседател на избирачкиот одбор број 1601 се избира Данчо Милчов Од Радовиш вработен во ОУ НИКОЛА КАРЕВ Радовиш , адреса ПЛАЧКОВИЦА БР.0223 .

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1601 се избира

МАРИКА АРСОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ , адреса БУЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.0011 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1601 се избираат :

- 1) НАТАША ИВАНОВА ВУЧКОВА од РАДОВИШ вработен во ОПШТИНА РАДОВИШ , адреса на живеење 8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.0031; своерачен потпис на избраниот член
- 2) ТРАЈЧО КОЦЕВ од РАДОВИШ вработен во Јавно Претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење БУЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.0011 своерачен потпис на избраниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1601 се именуваат :

- 3) АБДУРАМАНОВ ЈАШАР предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член
- 4) ВАНЧО АНГЕЛОВСКИ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1601 се избираат :

- 1) ЈАСМИНА НИКОЛОВА ОД РАДОВИШ вработен во ОУ ОРЦЕ НИКОЛОВ ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса на живеење БУЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.0005; своерачен потпис на избраниот заменик член
- 2) ЈОВАН АРСОВ ОД РАДОВИШ вработен во Јавно Претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење БУЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.0015; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1601 се именуваат :

- 3) РИСТО ГЕГОВ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член
- 4) ЉУПЧЕ САРАМАНДОВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-70/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1602

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1602.

За претседател на избирачкиот одбор број 1602 се избира ЉУПКА ДИМИТРОВА Од Радовиш вработен во АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТЕР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ , адреса ЛЕНИНОВА БР.0077 .

ШАБАН ДЕРВИШЕВ од РАДОВИШ вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ КОСТА СУСИНОВ , адреса НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1602 се избираат :

- 1) ЈАШАР ШЕРИФОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ , адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот член
- 2) ТРАЈЧЕ РИСТОВ од РАДОВИШ вработен во Јавно Претпријатие за спопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1602 се именуваат :

- 3) АЦЕ АРСОВ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член
- 4) АНАНИЈА ИЛИЕВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1602 се избираат :

- 1) ВИОЛЕТА ТРАЈАНОВА ОД РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ АЦО КАРАМАНОВ, адреса на живеење ДОЈРАНСКА БР.0039; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) АНИЦА САРАМАНДОВА ОД РАДОВИШ вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ЛЕНИНОВА БР.0039 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1602 се именуваат :

- 3) МУСТАФА АЛИОВ предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) БОРЕ ДИМИТРОВ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината. Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-71/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1603

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1603

За претседател на избирачкиот одбор број 1603 се избира КИРЕ ЈАНКОВСКИ од Радовиш вработен во ООУ”НИКОЛА КАРЕВ”-РАДОВИШ, адреса ул.ЈАВОР бр.0033 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број МИЛЕ ТРАЈАНОВ се избира од РАДОВИШ вработен во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса ул.АНА ПОЦКОВА бр.0123 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1603 се избираат :

- 1) ЛЕНЧЕ АНЧЕВА од РАДОВИШ вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, , адреса на живеење ул. АНА ПОЦКОВА бр.0000. своерачен потпис на избраниот член

2) ДРАГИ ЈАНЕВСКИ од РАДОВИШ вработен во Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ РАДОВИШ, адреса на живеење ул. АНА ПОЦКОВ бр.0016 своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1603 се именуваат :

3) КОЦЕ ГЕОРГИЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) ЗЛАТКО СТОИМЕНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1603 се избираат :

1) МАРА АТАНАСОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на живеење ул.ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ бр.0001 своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ТАТЈАНА ЃОЗЕВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на живеење ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.0018 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1603 се именуваат :

3) АЛИОВ СУЛЕЈМАН од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) МАРЈАН ТРАЈЧЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-72/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1604

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1604 За претседател на избирачкиот одбор број 1604 се избира ЖИВКО АНДОНОВ од Радовиш вработен во ОУ”НИКОЛА КАРЕВ”-РАДОВИШ, адреса ул.МАРКСОВА бр.0009 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број МИТЕ КОТЕВ се избира од РАДОВИШ вработен во ООУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр.0056 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1604 се избираат :

1) СНЕЖАНА ВИТАНОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”КОНЧЕ-РАДОВИШ, , адреса на живеење ул.СВЕТИ СПАСО РАДОВИШКИ бр.0048. своерачен потпис на избраниот член

2) ЉУПЧЕ ПОЧИВАЛЕЦ од РАДОВИШ вработен во ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ РАДОВИШ, адреса на живеење ул.22-РИ ОКТОМВРИ бр.0003 своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1604 се именуваат :

3) БАЖЕ УЖЕВСКИ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) АВРАМ КРСТЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1604 се избираат :

1) МАРИЧЕ ЛАЗОВСКА од РАДОВИШ вработен во ООУ “НИКОЛА КАРЕВ”РАДОВИШ, адреса на живеење ул.САМУИЛОВА бр.0049 своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЛЕНЧЕ НАКЕВА ФИЛИПОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ”КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ РАДОВИШ , адреса на живеење ул.СВЕТИ СПАСО РАДОВИШКИ бр.0044; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1604 се именуваат :

3) СПАСИЈА ГЕГОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) МИТЕ ДИМИТРОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-73/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1605

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1605

За претседател на избирачкиот одбор број 1605 се избира КРСТО СПИРОВ од Радовиш вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса ул.ПИТУ ГУЛИ бр.0001 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1605 се избира БИЛЕНТ ЗУБЕРОВ од РАДОВИШ вработен во ООУ“КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1605 се избираат :

1) ИДРИС ШЕРИФОВ од РАДОВИШ вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ” РАДОВИШ, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот член

2) ВЕРИЦА КОТЕВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ”ОРАОВИЦА- РАДОВИШ, адреса на живеење ул.,ПАРТИЗАНСКА бр.0054; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1605 се именуваат :

3) МАРЈАН МИЈАЛОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) МАЛИНКА ПЕТРОВСКА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1605 се избираат :

1) ИЛИЈА МИЛЧОВ од РАДОВИШ вработен во ООУ “КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ- РАДОВИШ, адреса на живеење ул.ПЛАЧКОВИЦА бр.0223; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЕМИЛИЈА АНДОНОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”КОНЧЕ, адреса-РАДОВИШ на живеење ул.НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ бр.0014 ; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1605 се именуваат :

3) НАЗИФ ОМЕРОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) МИТЕ ПАНЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-74/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1606

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1606

За претседател на избирачкиот одбор број 1606 се избира КИРИЛ ЧАПОВ од Радовиш вработен во СОУ“КОСТА СУСИНОВ”-РАДОВИШ, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр.0033 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број ОЛГИЦА СТОЈАНОВА се избира од РАДОВИШ вработен во ООУ“КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса ул.НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ бр.0013

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1606 се избираат :

1) ДАНИЦА ПОСТОЛОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ“ОРЦЕ НИКОЛОВ”ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса на живеење ул.ОБРАД ЦИЦМИЛ бр.0014. своерачен потпис на избраниот член

2) ДАНИЕЛ НИКОЛОВ од РАДОВИШ вработен во ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ РАДОВИШ, адреса на живеење ул.ПЛАЧКОВИЦА бр.0002 своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1606се именуваат :

3) ДИМИТАР КАМЧЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) АНИ КОЦЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1606 се избираат :

1) АЛЕКСАНДАР ЗДРАВЕВ од РАДОВИШ вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на живеење ул.ПЛАЧКОВИЦА бр.0066 своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ВИОЛЕТА ЈОВАНОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на живеење ул.ПАРТИЗАНСКА бр.0038 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1606 се именуваат :

3) ЃОРГЕ ПЕТКОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) МИЛЕ АТАНАСОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-75/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1607**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1607 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1607 се избира СНЕЖАНА ДУЛЈАНОВА од Радовиш вработен во ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-ОРАОВИЦА РАДОВИШ, адреса ул.САМУИЛОВА бр.0032 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број КАТЕРИНА ДОНЕВА се избира од РАДОВИШ вработен во СОУ”КОСТА СУСИНОВ”-РАДОВИШ, адреса ул. САМУИЛОВА бр.0033 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1607 се избираат :

1) МИРКО МАРКОВ од РАДОВИШ вработен во ООУ”ОРЦЕ НИКОЛОВ”ИЊЕВО-РАДОВИШ, , адреса на живеење ул.бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0003. своерачен потпис на избраниот член

2) ВАСЕ ТЕРЕЗИЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ РАДОВИШ, адреса на живеење ул.бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0000 своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1607 се именуваат :

3) ИГОР ПЕТКОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) БИЛЈАНА ГЕОРГИЕВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1607 се избираат :

1) ЈОРДАН МИХАИЛОВ од РАДОВИШ вработен во ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ РАДОВИШ, адреса на живеење ул. бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0007 своерачен потпис на избраниот заменик член

2) БИЛЈАНА ИЛИЕВСКА од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ ”АЦО КАРАМАНОВ” РАДОВИШ , адреса на живеење ул. бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0019 своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1607 се именуваат :

3) ЗДРАВКО АНДОНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) МАРИЈА ЛАЗАРОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-76/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1618

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1618

За претседател на избирачкиот одбор број 1618 се избира МАКЕДОНКА КОЦЕВА од Радовиш вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1618 се избира ЃОШЕ ИЛИЕВ од РАДОВИШ вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1618 се избираат :

1) МЕВЊУДА АСАНОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ. своерачен потпис на избраниот член

2) РАЈНА КОСТАДИНОВА од РАДОВИШ вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ.; своерачен потпис на избраниот член

3) ДЕЈАНЧО ИЛИЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) БЛАЖО ЕФРЕМОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1618 се избираат :

1) МАРКО ЕФРЕМОВ од РАДОВИШ вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ВАНЧО КОСТАДИНОВ од РАДОВИШ вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми

МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1618 се именуваат :

3) ИГОРЧО ИВАНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ВИКТОР ЈОВАНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-77/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1619

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1619

За претседател на избирачкиот одбор број 1619 се избира ГОРАН РИСТОВ од Радовиш вработен во ООУ “КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса ул.БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1619 се избира ЛИЛЈАНА ПОНЕВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса ул.БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ. своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1619 се избираат :

1) ВАНЧО ТРАЈКОВ од РАДОВИШ вработен во ОПШТИНА РАДОВИШ, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ. своерачен потпис на избраниот член

2) ГОРАН ПЕТРОВ од РАДОВИШ вработен во ООУ “КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1619 се именуваат :

3) ТРАЈЧО ЛУКАРОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) РИСТО ЛУКАРОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1619 се избираат :

1) РИСТО ЛУКАРОВ од РАДОВИШ вработен во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралите, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЈОРДАНКА ПОЦЕВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1619 се именуваат :

3) АЦО ДИМИТРОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ГОЦЕ ИЦЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-78/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –

Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1620

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1620 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1620 се избира ДРАГАН РИСТОВ од Радовиш вработен во ООУ”КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ-РАДОВИШ, адреса ул. АЦО КАРАМАНОВ бр.0013 своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1620 се избира ТАЊА РИСТОВА од РАДОВИШ вработен во ОПШТ.УСТ.ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “АЦО КАРАМАНОВ”РАДОВИШ, адреса ул.бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0017 своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1620 се избираат :

1) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ „ОРЦЕ НИКОЛОВ„с.ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса на живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0015. своерачен потпис на избраниот член

2) КАТЕ МАРИК од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ„АЦО КАРАМАНОВ„РАДОВИШ, адреса на живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0000; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1620 се именуваат :

3) ЈАСНА ИВАНОВСКА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) КАМЕНИТКА МИЦЕВСКА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1620 се избираат :

1) ЛЕНЧЕ АРСОВА од РАДОВИШ вработен во ЗДРАВЕН ДОМ- РАДОВИШ, адреса на живеење ул. бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0000 своерачен потпис на избраниот заменик член

2) СТОЈАН ЃОРГИЕВСКИ од РАДОВИШ вработен во ЗДРАВЕН ДОМ РАДОВИШ, адреса на живеење ул. бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0000; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1620 се именуваат :

3) БИЛЈАНА ЕФТИМОВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) АНГЕЛ МИЛКОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската

изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-79/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1621

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1621 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1621 се избира ТРАЈЧЕ МИТЕВ од Радовиш вработен во ОУ“ОРЦЕ НИКОЛОВ”- ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1621 се избира ДИМЧО ЗДРАВЕВ од РАДОВИШ вработен во ОУ“КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1621 се избираат :

1) ЗУЈЦА УРДОВА од РАДОВИШ вработен во ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП, , адреса на живеене бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0015. своерачен потпис на избраниот член

2) ВАЛЕНТИНКА ЗДРАВЕВА од РАДОВИШ вработен во ЈУ МАГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ, адреса на живеене бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0009; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1621 се именуваат :

3) ГОЦЕ СТОЈКОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) ЦАНЕ СТАНКОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1621 се избираат :

1) ТРАЈАН ПЕТРОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ “КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ- РАДОВИШ, адреса на

живеене ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик член

2) САНДЕ ЈОВАНОВ од РАДОВИШ вработен во Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ, адреса на живеене ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1621 се именуваат :

3) ЉУПЧО МИЛЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) СЛАВЕ ЈАНЧЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-80/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1622

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1622 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1622 се избира ДРАГИ ГЕОРГИЕВ од Радовиш вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1622 се избира САШКО БОЈАЦИЕВ од РАДОВИШ вработен во ОПШТИНА РАДОВИШ , адреса бул.АЛЕКСАНДАР

МАКЕДОНСКИ бр.0009; своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1622 се избираат :

1) ЕМЕЛ ГОТАК од РАДОВИШ вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ” РАДОВИШ, адреса на живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0019; своерачен потпис на избраниот член

2) ЈУЛИЈА ТРАЈАНОВА од РАДОВИШ вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ” РАДОВИШ, адреса на живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0003; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1622 се именуваат :

3) ГОРАН РАЈКОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) ВАЊА ГОШЕВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1622 се избираат :

1) ЕЛИЗАБЕТА МАЗНОВСКА од РАДОВИШ вработен во ОУ “НИКОЛА КАРЕВ” РАДОВИШ, адреса на живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0003; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) МИЈАЛЧО КОСТАДИНОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ”-ИЊЕВО, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1622 се именуваат :

3) ВУКИЦА ЛАЗАРЕВА од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ВАСЕ ИЛИЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-81/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефтимов с.р.

3. Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1623

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1623 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1623 се избира МАРИЈА БЕКАРСКА од Радовиш вработен во ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ”-ИЊЕВО, адреса ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1623 се избира МАРА СТОИМЕНОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ”-ИЊЕВО, адреса ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1623 се избираат :

1) БОРЕ АЛЕКСОВ од РАДОВИШ вработен во Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ Радовиш, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот член

2) ЈОВАН ЃОРГИЕВ од РАДОВИШ вработен во ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИ”-с.ОРАОВИЦА, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1623 се именуваат :

3) БОРЧЕ СТОИМЕНОВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот член

4) ЉУПЧО МИТЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1623 се избираат :

1) МАРИНКО КРСТОВСКИ од РАДОВИШ вработен во ООУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ”-ИЊЕВО, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ТАСО ВАЛАСКИ од РАДОВИШ вработен во ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ”-ИЊЕВО, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1623 се именуваат :

3) АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

4) ДАНИЕЛ ДИМИТРИЕВ од РАДОВИШ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-82/1

Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

На петтата седницата која се одража на ден 19.02.2013 година во состав на претседател на ОИК Јосип Ангелов, заменик претседател на ОИК Наталија Дединец, членовите на ОИК-Радовиш Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Петар Поп-Лазаров, Гоце Трајанов, се донесе следнава:

О Д Л У К А

За разрешување на членови на ИО

I

Согласно член 20 од Изборниот законик, лица кои прифатиле кандидатура за член на совет, а се избрани за членови на Избирачки Одбор кои се назначени од редовите на Државната и Јавната администрација, функцијата во изборните органи им престанува на следниве лица:

1. Данче Тричковски- претседател во И.О. 1591
2. Рајна Костадинова-член во И.О. 1618
3. Димитар Ивановски- заменик претседател во И.О. 1577
4. Емел Готак- член во И.О.1622
5. Дестан Дестанов- заменик претседател во И.О.1587
6. Шабан Дервишев-заменик претседател во И.О.1602
7. Ивана Сулева- заменик- претседател во И.О.1585

II

Согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицата избрани за членови на Избирачки Одбор кои се назначени од редовите на Државната и Јавната администрација, поради здравствени, семејни или професионални причини, функцијата во изборните органи им престанува на следниве лица:

1. Горан Атанасов- заменик претседател во И.О. 1579 -Изјава
2. Мара Стоименова-заменик претседател во И.О.1623- Лекарско уверение
3. Горан Ристов- претседател во И.О.1619- Прекин на работен однос
4. Мирса Ристова-член во И.О.1576- Пензионирање
5. Славчо Атанасов-заменик член во И.О.1583- Пензионирање

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.

Бр. 11-100/2

Во Радовиш 19.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

На петтата седницата која се одража на ден 19.02.2013 година во состав на претседател на ОИК Јосип Ангелов, заменик претседател на ОИК Наталија Дединец, членовите на ОИК-Радовиш Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Петар Поп-Лазаров, Гоце Трајанов, се донесе следнава:

О Д Л У К А

За разрешување на членови на ИО

I

Согласно член 20 од Изборниот законик, лица кои прифатиле кандидатура за член на совет, а се избрани за членови на Избирачки Одбор кои се назначени по предлог на полититичка партија, функцијата во изборните органи и престанува на лицето

- Марина Божинова член во ИО-1580 предлог на ВМРО-ДПМНЕ

II

1. По барање од политичка партија ВМРО-ДПМНЕ лицето Ристо Лукарв назначен за член во Избирачкиот Одбор 1619 се разрешува, а на негово место се назначува Блажо Станков, од причини што лицето Ристо Лукарв е именуван во ИО-1619 од редот на Државна и Јавна администрација.

2. По барање од политичка партија ВМРО-ДПМНЕ лицето Александар Петров назначен за член во Избирачкиот Одбор 1597 се разрешува, а на негово место се назначува Блажо Илиев, од причини што лицето Александар Петров е упатено на издражување казна затвор подолго од шест месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.

Бр. 11-100/3

Во Радовиш 19.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.